

20130821840

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ**

31 2013

31 .07-2292/1
2013

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, .

**З А К О Н
ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ**

I.

Предмет на уредување

1

Општи одредби за филмска дејност

2

(1)

3

-
-
-

(2)

Национален интерес во филмската дејност

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Стратегија за развој на филмската дејност

5

(1)

(2)

(3)

(4)

Значење на одделни изрази во овој закон (поимник)

6

“ ” :
,
,
,
,
,
“ ’ ,
,
“ “ ”,
“ “ ”,
,
,
“ “ ”,
,
“ “ ”,
,
,
,
,
“ “ ”,
(: ’
)
“ :
,
80%
,
,
“ ’
20%
10% “

II.

Основање и правен статус на Агенцијата за филм на Република Македонија

7

,
,
,
,
(:).

8

:

-

-

-

9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Надлежност на Агенцијата

10

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства за работа на Агенцијата

11

(1)

(2)	:		
-			,
-			,
-			,
-			,
-	,	,	,
-			.
(3)		10	,

Основи за определување на надоместоци од правни лица

		11	12	(2)	(4)	,
(1)	:					,
- 1,1%						,
- 1,1%						,
- 1,1%						,
- 2,5%						,
- 2,5%						,
- 5%						,
- 3%						,
- 1,3%						,
(2)		(1)				.

Постапка за уплаќање на придонесите во Агенцијата

			13			
(1)						12
						,
(2)		12		30		.
	(1)	,				.
(3)			12			,
(2)						,

Органи на Агенцијата

14

Директор на Агенцијата

15

(1)

(2)

(3)

(4)

:

-

-

-

:

1) (TOEFEL) - 74

2) (IELTS) -

6

3) (TOLES) -

(Foundation level),

4) (ILEC) -

2 (B 2)

5)

(Cambridge Certificate of Preliminary

English) - 1 (B 2).

16

(1)

:

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

(1)

(2)

Работа на директорот

18

(1)

-

-

-

-

22

-

12

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(1)

19

(2)

(1)

(3)

Управен одбор

20

(1)

(2)

(3)

(4)

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

Филмски совет

(1)

(2)

(3)

-

-

-

-

- 24 ,
25 (1) ,
- 25 (1)

Филмски рецензенти

23
(1) 25 (1)
(2) : 25 (1)
- 25 (1)
- 25 (1)

Финансиски советник

24
(1) 25 (1) ,
(2) :
(3) : 25 (1) ,
- 25 (1)
(4) 25 (1)

III.

Конкурси за финансирање на проекти

25

(1)

, (:

(2)

(3)

(1) (2)

20%

(4)

(1) (2)

- ,
- ,
- ,
- ,
- .

Услови на конкурс за финансирање на филмски проекти

26

(1)

25

(1)

(2)

- . :
- , 4%
- ,

50%

- , 35
- ,
- ,
- ,
- .

(3)

-

-

(4)

-

-

Критериуми за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност

27

(1)

-

-

-

-

(2)

(1)

Мерила за утврдување на надоместоци

28

(1)

-

-

-

-

7%

7%

5%

3%

-	,	,	,	,
-	,	3%	,	,
-	2%	,	,	,
-				1%
(2)		(1)	,	,
			,	,
				(1)

**Висина на учеството на Агенцијата
во финансирањето на филмски проекти**

			29	
(1)	70%			62.000.000
(2)		(1)	,	
(3)			25.000.000	90%
(3)		(1)	,	
62.000.000	90%		,	
(4)		(1), (2)	(3)	

Постапка за одлучување по барања на конкурсот

			30	
(1)			,	,
(2)	25	(1)	,	
(3)		(2)	25	(2)
(4)		(1)	(2)	60
15				
(5)				

Учество на Агенцијата во добивката од филмот

		31	
(1)			50%

(2)

(3)

(1)

(4)

(3)

(5)

30

(1)

(6)

(5)

(7)

(6)

Судир на интереси

32

(1)

(2)

(3)

Годишен извештај за работа на Агенцијата

33

(1)

25

(1) (2)

(2)

(3)

Предговор за финансирање на филмски проекти

34

(1)

25

(1)

(2)

(1)

5%

30

(1)

(3)

35

-

-

25%

(4)

(3)

60

(5)

(2)

(4)

**Договор за финансирање на филмски проекти
избрани на конкурс**

35

(1)

34

(3)

(2)

(3)

(1)

-

-

-

-

-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
(4)		(1)			34
			36		
(1)				25	(1)
(2)			34		(1)
(3)					
(4)					
(5)					
			37		
	65%				

Договор за финансирање на други проекти избрани на конкурс

			38		
(1)					25
(2)				30	(2)
(2)		(1)			
(3)		(1)			

Обврски на корисниците на средствата

		39			25
(1)	(1)	(2)	(:), 30
(2)				25	(1)
(3)			(2)		36
(4)				10%	
(5)					
(6)					(5)
(7)					
(8)					60
35	(9)				
-					

(10) (8) (9)

(9)

(11) (10)

IV.

Единствена евиденција на податоци за филмската дејност

40

(1)

(2)

-

-

-

(3)

-

-

-

(4)

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

(6)

:
- , ,
- (,),
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

(7)

(2), (3), (4), (5) (6)

Категоризација на филмови заради заштита на малолетните лица

41

(1)

, ,
, ,
, ,

(2)

, ,
, ,
, ,

(3)

, ,
, ,
, ,

(4)

(4)

, ,
, ,
, ,

Дистрибуција, односно киноприкажување на странски филм во Република Македонија

42

(1)

, ,
, ,
, ,

(2)

(1)

, ,
, ,
, ,

V.

Право на поврат на средства

43

(1)

: ,), (:
)

(2)

20%

(3)

44

Квалифицирани трошоци

45

(1)

43

(2)

: , (:
)

1)

- (, - ,
) ,
- ,
- ,
- (- , ,
- , (), ,
) ,
- , (,
- , , ,),
- , / , - / ;

- 2) :
 - (, - ,
 ,)
 - - ;
 3) :
 - -
 4) , .
 (2) :
 - , ,
 - , ,
 - , ,
 - , .
 (3) 53 (1) .
 (4) (1)

Услови за добивање на поврат на средства

- 46
 (1) ,
 :
 - , ,
 , ,
 - , ,
 - , ,
 - , 100.000
 - .
 (2) (1) 4

47

Постапка за остварување на правото на поврат на средства

- 47
 (1) , 15
 , ,

(2)

(3)

(4)

Задолжителна документација

(1) 47 48 (1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (2)
- (3)
- (4) (2) (3)

Потврда за исполнување на условите за правото на поврат на средства

49

(1) 15 47

(2)

(1) 50 (1) 49 (1) :
(2) :
- ,
- ,
- .
(3) (1) :
- ,
- 46 , 48
- ,
- 53 49 , ,
- .

(4) - .
51
(1) .
(2) .
(3) ,
.
52
(1) ,
(2) .

Поврат на средства

(1) 45 ,
49 (1) ,
:
- ;

- (/ , ,) ,
- , , ,
(2) 50
,
(3) (2) ,
(4) 1 45 (1)
(1) (1) 2 3
(5) (1) 3 30
(1) (1)
(6) 45 (1) 1
(1) 2 3 ,
(1)

VI.

2.000 2.500 54
, 23 , 22 ,
50 , 24 ,
,
(1) 1.000 1.500 55
, :
- (31),
(39),
- (38),
39),

- (36
(5)),
- (40),
-

- (41)
(42).

(2) 700 1.000 (1)
(3) 700 1.000 (1) 2 4
(1) 15. 000 20.000 56
(2) 7.000 10.000 30 (13 (2)).
(1)

Надлежност на судот

57
54, 55 56

Порамнување

(1) 58
54, 55 56
(2)
(3)

Казнена одредба

59
31 12

VII.

60

VIII.

61

(1)

15

(2)

(3)

30

(4)

62

(1)

(2)

63

(1)

2014

2013

70/2006, 92/2008, 36/11, 136/11 136/12).

(2)

12

2013

1

2014

64

(1)

60

(2)

65

70/2006, 92/2008, 36/11, 136/11 136/12).

66

”

1

2014

“